



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 20 февруари 1987
Скопје
Број 4 Год. XLIII

Аконтацијата за 1987 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

62.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

Се прогласува Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за намирување на обврската на СР Македонија за покривање на курсните разлики.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 година.

Бр. 08-527
19 февруари 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

Член 1

Со овој закон се утврдува обврската за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за намирување на обврската на СР Македонија за покривање на курсните разлики според Законот за покритие на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86), како и начинот и роковите на нивното враќање.

Член 2

Заради обезбедување средства за намирување на обврската од член 1 на овој закон, организациите на здружениот труд здружуваат дел од средствата на општествената репродукција по стапка од 18% од средствата што ги остваруваат според посебен закон.

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка — Средства за намирување на обврската на СР Македонија за покривање на курсните разлики и по налог на републичкиот секретар за финансии се пренесуваат на буџетот на федерацијата.

Член 4

Здружените средства од член 2 на овој закон се враќаат во 10 еднакви годишни анuitети, почнувајќи од 1 јули 1988 година, со каматата по стапка од 10% годишно.

Каматата пресметана за времето од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето се додава на уплатениот износ на здружените средства и заедно со него претставува основица за утврдување на годишните анuitети.

Средствата од став 1 на овој член се враќаат од средствата на Републиката.

Член 5

Евиденцијата за уплатата и враќањето на здружените средства ја води Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 6

Републичкиот секретар за финансии, по потреба ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметување и уплатување на средствата што се здружуваат.

Член 7

За спроведувањето на овој закон ќе се грижи Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

63.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 година.

Бр. 08-526
19 февруари 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 27/86) член 2 се менува и гласи:

„Средствата за загарантиран личен доход од член 1 на овој закон се утврдуваат во висина од:

— 80% од просечниот месечен чист личен доход по вработен во организациите на здружениот труд според завршната сметка за претходната година;

— организациите на здружениот труд што оствариле понизок просечен личен доход од просекот на стопанството во Републиката, средствата за загарантиран личен доход може да ги утврдуваат над висината од алинеја 1 од овој член, но не повеќе од 80% од просечниот чист личен доход по вработен остварен во стопанството на Републиката во претходната година;

— износот на средствата од алинеите 1 и 2 на овој член се зголемува за 65% од просечната кумулативна стапка на пораст на аконтациите на чистите лични доходи во стопанството на Републиката во теквната година, во однос на просечниот чист личен доход по работник во стопанството на Републиката во претходната година, објавена до денот на исплатата на личните доходи;

— утврдениот износ според алинеја 3 од овој член се множи со просечниот број на вработените во месецот за кој се врши исплатата на загарантираниот личен доход“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Во случаи на исплата на загарантиран личен доход поради непокриени загуби по завршната сметка, се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, по мислење од Сојузот на синдикатите на Македонија, да одобрува поголема висина на средства за загарантиран личен доход од таа што се утврдува според член 2 на овој закон за организациите на здружениот труд од слектростопанството, производството на јаглен, железничкиот сообраќај, производство на хемикалии за земјоделството, како и организации на здружениот труд што вршат дејност од посебен општествен интерес“.

Член 3

Во член 6 зборовите: „истиот период од претходната година“ се заменуваат со зборовите: „просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Републиката во претходната година“.

Член 4

Надлежен орган во смисла на член 269 точка 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 72/86) е Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

64.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 година.

Бр 08-528

19 февруари 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“ број 39/82, 48/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85 и 44/85, во тарифниот број 1 став 1 бројот „5,50“ се заменува со бројот „6,50“.

По тарифниот број 1 се додава нов тарифен број 1-а, кој гласи:

„Тарифен број 1-а

Посебниот републички данок на промет на производи се плаќа до стапка од 10 насто на промет на:

1. Парфимериски, козметички, тоалетни производи од тарифен број 33.06 на Царинската тарифа (освен на прометот на производи на кои данокот се плаќа по тарифен број 4 од оваа тарифа;

2. Кожи од рептилии (од змии, гуштери, крокодили и др.), природни крзна (освен кожи и крзна од домашни животни) и производи од тие кожи и крзна (облека, обувки и други производи);

3. Производи од сите видови и облици изработени со над 2% злато и други благородни метали (платина и др.), како и производи изработени со над 50% сребро (освен производи изработени од сребро во филигран на чиј промет се плаќа данок по тарифен број 1 од оваа тарифа);

4. Сите видови и облици на часовници изработени од различни или комбинирани материјали (сидни, за на маса, рачни, џепни и др.), вклучувајќи ги и часовниците изработени со над 2% злато, односно други благородни метали односно со над 50% сребро или со природни бесценети камења и природни бисери, чија продажна цена е над 10.000 динари по парче.

5. Мотори за бродови и чамци со јачина поголема од 13 KVV;

6. Украсна стока;

7. Природни бесценети камења и природни бисери и предмети изработени од тие камења и бисери;

8. Производи изработени од небрусено или брусено кристално (оловно) стакло, освен рачно изработените кристалини производи;

9. Телевизори во боја; и

10. Стерео радиоприемници.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

65.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 година.

Бр. 08-529

19 февруари 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), по член 84 се додава нов член кој гласи:

„Член 84-а

На осигуреникот на кој му престанува работниот однос по сила на законот согласно со член 98, став 2 алинеите 1 и 2 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 8/83, 3/85 и 46/86), од средствата на Заедницата, му се врши докуп на стаж најмногу до 5 години, но со докупениот стаж осигуреникот да не наврши повеќе од 40 години (маж), односно 35 години (жена) пензиски стаж.

Начинот за докуп на стаж од став 1 на овој член поблиску го уредува Заедницата со самоуправен општ акт“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

66.

Врз основа на член 159 став 1 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА МИЛИЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдува вооружувањето и опремата на работниците на милицијата, станиците и самостојните одделенија на милицијата како и на другите единици на милицијата (во натамошниот текст: работниците и единиците на милицијата) во органите на управата надлежни за внатрешни работи.

II. ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА

Член 2

Вооружувањето на работниците и единиците на милицијата се состои од огнено и хемиско оружје.

Работниците и единиците на милицијата можат да бидат опремени и со посебна опрема.

Член 3

Огненото оружје на работниците и единиците на милицијата се состои од: пиштол, полуавтоматска, автоматска и полуавтоматска снајперска пушка, пушкотролез и рачни бомби, муниција и тромбонски полнења за ова оружје.

Хемиското оружје на работниците и единиците на милицијата се состои од хемиска рачна бомба, хемиска пушка и други направи прилагодени за исфрлање патрони со солзавец, како и за распрскување на солзавец.

Посебната опрема на работниците и единиците на милицијата се состои од: заштитна опрема (заштитен градник и маска), посебни средства (гумена палка, „лисици“, двоглед), средства за одржување на врски (радио-станции) и средства за давање знаци за предупредување (свирче, батериска ламба, мегафон).

Член 4

Работниците на милицијата се вооружени со пиштол и опремени со гумена палка, „лисици“, свирче, заштитна маска и шлем и батериска ламба.

Републичкиот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: републички секретар) определува со кое друго огнено и хемиско оружје и во колкав број се вооружени и со која посебна опрема се опремени работниците и единиците на милицијата.

Оружјето и опремата од став 2 на овој член работниците на милицијата по извршената службена работа, го предаваат на чување во единицата на милицијата, а оружјето и опремата од став 1 на овој член се предава на чување во единицата на милицијата за времето додека работникот на милицијата се наоѓа во притвор или е оддалечен од вршењето на работите и работните задачи односно од работната заедница на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 5

Покрај средствата на посебна опрема од член 3, став 3 на оваа Уредба, единиците на милицијата, по потреба, се опремени и со: опрема за одржување на јавниот ред и мир (ограда за забрчување, видео опрема, фотоапарат и превозни средства (патролен автомобил, мотоцикл, автомобил за превоз на лица лишени од слобода, велосипед, мопед, теренски и товарни моторни возила, моторни чамци), средства за криминалистичка техника, за контрола и регулирање на сообраќајот и за воспоставување на нарушениот јавен ред и мир, средства за врски (телеграфски, телефонски и радио-врски) и контрадиверзантска опрема.

Републичкиот секретар определува со кои средства на посебната опрема од став 1 на овој член и во колкав број се опремени единиците на милицијата.

Член 6

Типовите на одделни видови огнено и хемиско оружје и на средствата на посебна опрема ги определува републичкиот секретар.

Член 7

Воените обврзници на милицијата, кога се повикуваат се вооружени со огнено и хемиско оружје и опремени со средства на посебна опрема, чиј вид и број ги определува републичкиот секретар.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Со влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за вооружувањето и опремата на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 29/74).

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-204/1

29 јануари 1987 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

67.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ број 66/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ- НИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Девизите за потребите на Републиката утврдени во Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1987 година во противвредност од 9.257.800.000 динари може да се користат за:

1. стоковни плаќања во износ од	8.078.612.800 динари;
2. нестоковни плаќања во износ од	627.451.600 динари; и
3. девизна резерва во износ од	551.735.600 динари.

Средствата од став 1 на овој член ја претставуваат динарската противвредност на девизите пресметани по курсот од 451,60 динари за еден САД долар.

Член 2

Средствата од член 1 и 2 на оваа одлука се распоредуваат на следниве корисници:

	Стоковни плаќања	Нестоковни плаќања	Вкупно динари
1. Собрание на СР Македонија	34.000.000	17.000.000	51.000.000
2. Извршен совет на Собранието на СР Македонија	—	40.000.000	40.000.000
3. Управа за заеднички работи при Извршниот совет на СР Македонија	700.000.000	34.000.000	734.000.000
4. Македонска академија на науките и уметностите	12.000.000	5.000.000	17.000.000
5. Републички секретаријат за внатрешни работи	1.280.000.000	20.000.000	1.300.000.000
6. Републички секретаријат за општостопански работи и пазар			
— Дирекција за републички стоковни резерви	2.709.600.000	—	2.709.600.000
7. Републички комитет за образование и физичка култура	—	8.000.000	8.000.000
8. Републички комитет за здравство и социјална политика	170.000.000	—	170.000.000
9. Републички комитет за информации	14.000.000	10.000.000	24.000.000
10. Републички штаб за територијална одбрана	600.000.000	—	600.000.000
11. Републичка комисија за културни врски со странство	10.000.000	60.000.000	70.000.000
12. Републичка комисија за односи со верските заедници	—	20.000.000	20.000.000
13. Републичка геодетска управа	300.000.000	—	300.000.000
14. Републички завод за статистика	1.600.000.000	—	1.600.000.000
15. Архив на Македонија	17.000.000	12.000.000	29.000.000
16. Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика	5.000.000	10.000.000	15.000.000
17. Републички хидрометеоролошки завод	65.000.000	10.000.000	75.000.000
18. Матица на иселениците од Македонија	—	6.000.000	6.000.000
19. Републичка конференција на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија	1.400.000	2.000.000	3.400.000
20. Централен комитет на сојузот на комунистите на Македонија	7.000.000	13.000.000	20.000.000
21. Сојуз на синдикатите на Македонија	—	5.000.000	5.000.000
22. Стопанска комора на Македонија	451.600	3.612.800	4.064.400
23. Служба на општественото книговодство	40.000.000	—	40.000.000
24. Народна банка на Македонија	55.000.000	—	55.000.000
25. Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија“	—	130.000.000	130.000.000
26. Радио-телевизија — Скопје	240.000.000	10.000.000	250.000.000
27. Собрание на град Скопје	25.000.000	35.000.000	60.000.000
28. Општински органи и организации	190.000.000	180.000.000	370.000.000

Член 3

За користење на средствата од член 1, став 1, точка 3 на оваа одлука, како и за средствата наменети за општинските органи и организации до износ од 2.000.000 динари за секое одделно барање одлучува републичкиот секретар за финансии.

Член 4

За користењето на девизите, наредбодавецот за одделен корисник му поднесува на Републичкиот секретаријат за финансии извештај тримесечно, кумулативно во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишен извештај до 15 јануари 1988 година.

Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

За користењето на девизите, Републичкиот секретаријат за финансии му поднесува шестомесечен извештај на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 23-232/1

29 јануари 1987 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

68.

Врз основа на член 4 од Законот за користење на општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во второто полугодие на 1986 и 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ПРОГРАМА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА ПРОДОЛЖАТ ИЛИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ГРАДАТ ВО 1987 ГОДИНА И ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ТАА НАМЕНА

I

Со оваа програма се утврдуваат градежните објекти наменети за нестопански и непроизводствени дејности кои можат да продолжат или да започнат да се градат во 1987 година, како и вкупниот износ на средства што може да се користат за таа намена.

II

Во 1987 година може да продолжи односно да започне изградбата на градежни објекти во случаите кога:

— објектите се од посебно значење за реализација на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година.

— за завршување на изградбата на објектите се обезбедени средства во висина на вкупната пресметковна вредност.

— градбата на објектите е со степен на изграденост од 70% и

— за отклонување на последиците од елементарни непогоди.

III

Износот на средства потребни за изградба на објектите од оваа програма во висина од 6.270.940.000 динари, согласно критериумите од дел II на оваа Програма се распоредува по области и намени во распоредот на средствата што можат да се користат за продолжување или започнување со градба на градежни објекти наменети за нестопански и непроизводствени дејности во 1987 година, кој е составен дел на оваа програма.

IV

Во износот на средствата од дел III на оваа Програма не влегуваат средствата за инвестиции за потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита, за реализација на програмите на органите за јавна и државна безбедност, на програмите на РТВ — Скопје, како и Програмата за изградба на објекти за правосудните органи.

V

За остварување на оваа програма ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии и Службата на општественото книговодство.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-246/1
29 јануари 1987 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

РАСПОРЕД

НА СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ИЛИ ЗАПОЧНУВАЊЕ ГРАДБА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ ВО 1987 ГОДИНА

ЗДРАВСТВО

1. Здравствен дом — с. Новаци — Битола	13.000.000
2. Здравствен дом — Македонски Брод	26.000.000
3. Градска аптека — „Галенска лабораторија“ — Скопје	7.000.000
4. Завод за медицина на трудот — Скопје	50.000.000
5. Клиника за детски болести — Скопје	33.000.000
6. Клиника за инфективни болести — Скопје	53.000.000
7. Клиника за кардиологија — Скопје	32.000.000
8. Здравствен дом — Пехчево — Берово	20.000.000
9. Здравствен дом — с. Митрашинци — Берово	2.000.000
10. Амбуланта — с. Нивичани — Кочани	5.700.000
11. Поликлиника Ѓорче Петров — Скопје	100.000.000
12. Здравствена станица — Шуто Оризари — Скопје	30.000.000

13. Клиника за хируршки болести со ортопедија — Скопје	950.000.000
14. Просторно уредување и инфраструктурно поврзување во клиничкиот блок — Скопје	50.000.000
15. Медицински центар „Борис Канчевски“ — Гостивар	40.000.000
16. Школски и детски диспанзер — Крива Паланка	50.000.000
17. Градска аптека — Тетово	40.000.000
18. Медицински центар „Галенска лабораторија“ — Прилеп	20.000.000
19. Амбулантно-диспанзерски простор — Дебар	15.000.000
20. Здравствени станици во с. Обршани и Десово — Прилеп	15.000.000
21. Наставно научни институти — Институт за фармакологија — Скопје	23.540.000
22. Амбуланта с. Џешиште — Дебар	5.000.000
23. Здравствен дом — с. Жировница и Скудриње — Гостивар	12.000.000
24. Амбуланта — с. Полаки — Кочани	15.000.000
25. Амбуланта — с. Опате — Куманово	8.000.000
26. Амбуланта — с. Подгорци — Струга	7.500.000
27. Амбуланта с. Три Чешми — Штип	5.000.000
28. Амбуланта во с. Мождивјак — Крива Паланка	15.000.000
ВКУПНО:	1.642.740.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Основно училиште — с. Ломница — Гостивар	5.000.000
2. Основно училиште — с. Липково — Куманово	1.300.000
3. Основно училиште — населба „Јане Сандански“, училиште „Видое Смилевски — Бато“ — Скопје	90.000.000
4. Основно училиште — с. Удово — Валандово	6.000.000
5. Основно училиште — с. Марвинци — Валандово	6.400.000
6. Основно училиште — с. Јосифово — Валандово	11.000.000
7. Основно училиште — с. Калково — Валандово	2.000.000
8. Основно училиште — с. Градец — Гостивар	80.000.000
9. Основно училиште — с. Врбјане — Гостивар	10.500.000
10. Основно училиште — с. Џешиште — Дебар	32.000.000
11. Основно училиште — с. Романовце — Куманово	10.000.000
12. Основно училиште — н. Точила — Прилеп	100.000.000
13. Основно училиште — с. Ињево — Радовиш	45.000.000
14. Основно училиште — с. Конче — Радовиш	20.700.000
15. Основно училиште — фискултурна сала с. Дрслајца — Струга	19.000.000
16. Основно училиште — с. Иловица — Струмица	22.500.000
17. Основно училиште — с. Муртино — Струмица	5.000.000
18. Основно училиште — доградба — с. Ново Село — Скопје	70.000.000
19. Основно училиште — с. Лаки — Веница	5.000.000
20. Основно училиште „Братство-Единство“ — Гостивар	114.000.000
21. Основно училиште — Дебар	150.000.000
22. Основно училиште — Делчево	57.000.000
23. Основно училиште — Седма станбена заедница — Тетово	66.000.000

24. Основно училиште — „Славчо Стојменски“ — Ваница	22.000.000	3. Изградба на училишен центар за средно насочено образование — Гостивар	100.000.000
25. Основно училиште — с. Јанковец — Ресен	20.000.000	4. Изградба на училишен центар за средно насочено образование — Тетово	100.000.000
26. Одморалиште за просветни работници — Берово	35.000.000	5. Доградба на машинскиот факултет — Скопје	90.000.000
27. Основно училиште „Н. Вапцаров“ — сала за физичко воспитување — Струмица	17.000.000	6. Доградба на Училишен центар за средно насочено образование „Мирко Милески“ — Кичево	40.000.000
28. Основно училиште — с. Миравци — Гевгелија	100.000.000	7. Доградба на училишен центар за средно насочено образование — Демир Хисар	40.000.000
29. Основно училиште — Стар Дојран — Гевгелија	35.000.000	8. Изградба на ученички дом — Струмица	40.000.000
30. Основно училиште — с. Форино — Гостивар	50.000.000	9. Доградба на Студентска поликлиника — Скопје	40.000.000
31. Основно училиште — с. Вруток — Гостивар	70.000.000		
32. Основно училиште — с. Дуф — Гостивар	15.600.000		
33. Основно училиште — с. Сопот — Кавадарци	10.000.000		
34. Основно училиште — с. Србјани — Кичево	15.000.000		
35. Основно училиште — с. Туин — Кичево	70.000.000		
36. Основно училиште — с. Небојани — Кочани	10.000.000		
37. Основно училиште (доградба на кујна) — с. Облешево — Кочани	40.000.000		
38. Основно училиште — с. Подлог — Кочани	10.000.000		
39. Основно училиште — с. Опае — Куманово	5.000.000		
40. Основно училиште — с. Рача — Охрид	20.000.000		
41. Основно училиште — с. Долно Татеши — Струга	50.000.000		
42. Основно училиште — с. Баница — Струмица	25.000.000		
43. Основно училиште — с. Седларци — Струмица	5.000.000		
44. Основно училиште — с. Н. Маала — Струмица	30.000.000		
45. Основно училиште — с. Градско — Титов Велес	30.000.000		
46. Основно училиште — с. Парналија — Штип	10.000.000		
47. Основно училиште — с. Стење — Ресен	16.000.000		
48. Основно училиште — с. Лавце — Тетово	10.000.000		
49. Основно училиште — Кичево	30.000.000		
50. Основно училиште „Крсте Мисирков“ — Куманово	23.000.000		
51. Основно училиште — Ново Лисиче — Скопје	190.000.000		
52. Основно училиште — Битола	100.000.000		
53. Основно училиште — Македонски Брод	120.000.000		
54. Основно училиште — с. Палиград — Скопје	30.000.000		
55. Основно училиште — доградба населба „Илинден“ — Скопје	40.000.000		
56. Основно училиште — Крива Паланка	30.000.000		
57. Основно училиште „Лирија“ — Тетово	70.000.000		
ВКУПНО:	2.282.000.000		

НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Доградба на работилница на Училишниот центар за средно насочено образование „Гошо Викентиев“ — Кочани	50.000.000
2. Изградба на училишен центар за средно насочено образование „Ристо Ристески-Ричко“ — Прилеп	90.000.000

3. Изградба на училишен центар за средно насочено образование — Гостивар	100.000.000
4. Изградба на училишен центар за средно насочено образование — Тетово	100.000.000
5. Доградба на машинскиот факултет — Скопје	90.000.000
6. Доградба на Училишен центар за средно насочено образование „Мирко Милески“ — Кичево	40.000.000
7. Доградба на училишен центар за средно насочено образование — Демир Хисар	40.000.000
8. Изградба на ученички дом — Струмица	40.000.000
9. Доградба на Студентска поликлиника — Скопје	40.000.000
Вкупно:	590.000.000

КУЛТУРА

1. Дом на култура — Берово	26.000.000
2. Историски архив — изградба на депоа — Прилеп, Крушево и Македонски Брод	80.000.000
3. Историски архив — Титов Велес	38.000.000
4. Дом на културата — Струмица	50.000.000
5. Дом на техника — Берово	4.000.000
6. Народна библиотека — Македонски Брод	29.000.000
7. Дом на културата с. Слепче — Демир Хисар	10.000.000
8. Дом на културата — Македонски Брод	20.000.000
9. Библиотека — нас. „Јане Сандански“ — Скопје	25.000.000
Вкупно:	282.000.000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Спортски центар — Кавадарци	2.000.000
2. Фискултурна сала — Кичево	13.000.000
3. Основно училиште — фискултурна сала — Пробиштип	8.000.000
4. Отворен пливачки базен — Делчево	5.000.000
5. Спортска сала — Радовиш	10.000.000
6. Училишна сала — Штип	5.000.000
7. Спортска сала на универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје	30.000.000
Вкупно:	73.000.000

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. ОСИЗ за општествена заштита на децата „Пелистер“ — одморалиште — Битола	40.000.000
2. Детска градинка — Демир Капија — Неготино	40.000.000
3. Детска градинка „11 Октомври“ — Ресен	30.000.000
4. Детска градинка — Крива Паланка	40.000.000
5. Детска градинка — Кочани	100.000.000
6. Детска градинка — Свети Николе	60.000.000
7. Детска градинка — Македонска Каменица — Делчево	50.000.000
8. Детска градинка — Ново Лисиче — Скопје	80.000.000
9. Детска градинка — Кавадарци	40.000.000
10. Детска градинка — Струмица	34.000.000
Вкупно:	514.000.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПЕНЗИСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Специјален завод — Демир Капија — Неготино	50.000.000
2. Дом за хуманитарни цели — Кочани	30.000.000
3. Доградба на дом на пензионери — Берово	33.000.000
4. Дом на пензионери „Спиро Захов“ — Струмица	60.000.000
Вкупно:	173.000.000

ДЕЛОВНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

1. „Фершпед“ — деловен простор во Скопје — Титов Велес	19.000.000
2. Деловни простории на „Јавор“ — Битола во Скопје	28.000.000
3. Стопанска банка — Основна банка — Скопје — одморалиште во с. Маврово	63.700.000
4. Зграда на деловна единица во Белград	8.500.000
5. ЗОИЛ „Македонија“ — Струмица	85.000.000
6. Собрание на општина Крива Паланка — довршување на управна зграда	30.000.000
7. Општински затвор — Крива Паланка	2.000.000
8. Собрание на општина Валандово	50.000.000
9. Стопанска банка — Пробиштип	30.000.000
10. Стопанска банка — Радовиш	40.000.000
11. Општински суд — Струга	15.000.000
12. СИЗ за вработување — Скопје	20.000.000
13. Административна зграда на ОПО — Ресен	8.000.000
14. Републичка геодетска управа	100.000.000
15. Македонска академија на науките и уметностите	25.000.000
16. Проширување, адаптација и изградба на деловен простор на СОК во СР Македонија за воведување на телекомуникационен пренос и автоматска обработка на податоци	80.000.000
17. Стопанска банка — експозитура населба „Железара“ — Скопје	10.000.000
18. Стопанска банка — експозитура населба „Драчево“ — Скопје	50.000.000
19. „Југобанка“ — Скопје	30.000.000
20. „Југобанка“ — експозитура на Аеродром — Скопје	20.000.000
Вкупно:	714.200.000

69.

Врз основа на член 144, став 1 точка 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр: 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА УСОГЛАСУВАЊЕТО И РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите, начинот и постапката на усогласувањето и регистрацијата на возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај (возни редови).

Член 2

Под усогласување на возните редови, во смисла на овој правилник, се подразбираат дејствијата со кои се обезбедува најцелесообразно задоволување на потребите и квалитетот на услугите во превозот на патниците во линискиот патен сообраќај, со рационално користење на превозните капацитети на орга-

низациите на здружениот труд што вршат јавен превоз на патници (превозници).

Член 3

Под регистрација на возните редови, во смисла на овој правилник, се подразбира впишување на усогласените возни редови во регистар на возни редови (регистар).

II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ

Член 4

Усогласувањето на возните редови се врши врз основа на предлози на возни редови поднесени од превозниците.

Член 5

Во постапката за усогласување на возните редови учествуваат превозниците, заинтересираните општини и месните заедници.

Во постапката на усогласувањето можат да учествуваат и преставници на други заинтересирани организации на здружениот труд, општествени организации и други заинтересирани органи и организации.

Член 6

Роковите за поднесување на предлозите на возните редови и роковите за нивното усогласување ги утврдува Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“ (Деловна заедница).

Неблаговремено поднесените возни редови не се земаат во разгледување.

Член 7

Усогласувањето на возните редови се врши во рамките на Деловната заедница врз основа на претходно утврдените потреби за превоз на патниците, квалитетот на услугите, редовното, уредното и безбедното одржување на линиите во изминатиот период и потребните превозни капацитети.

Член 8

Усогласувањето на возните редови се врши под следните услови:

1. на подолга линија автобуските станици, односно автобуските постојки по правило да бидат по ретки;

2. ако се отвораат нови линии, на постојните линии се воведуваат нови поаѓања или се воведуваат сезонски линии;

а) првенство за отворање на нова линија, како и за зголемување на бројот на поаѓањата на постојната линија да имаат превозниците чии седишта се наоѓаат во крајните места на линиите;

б) првенство за воведување на сезонски линии на постојната линија имаат превозниците кои вршат постојан превоз на таа линија; и

в) превозникот редовно и уредно да ги одржува линиите во претходната сезона.

3. при изборот на времето на поаѓањето, првенство на избор на време на поаѓање на постојана линија да имаат превозниците кои веќе вршат превоз на таа линија, а меѓу нив превозникот кој најдолго врши превоз на таа линија при што првенство има превозникот чие седиште се наоѓа во местото на поаѓањето (почетна станица); и

4. времето на поаѓањето на една линија да се определува според стварните потреби.

III. РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ

Член 9

Регистрацијата на возните редови се врши во регистарот кој содржи: реден број, назив на превозникот, должина на релацијата, вид на линијата на која се врши превозот, број на тргнувања на линијата, режим на одржување на линијата, назив на линијата со означување на поважните попатни станици, време на важењето на возниот ред, измена на возниот ред, укинување на возниот ред и забелешка.

Член 10

Регистарот се води во форма на тврда укоричена книга чии страници се означени со редни броеви, прошиена и потпечатена.

Член 11

Возниот ред се регистрира на името на превозниците.

Регистрацијата на возниот ред важи за она време за кое важи усогласениот возен ред.

Впишувањето во регистарот се врши според редоследот на поднесените барања за регистрација на возните редови.

Член 12

Регистрацијата на возните редови се врши по барање на превозникот.

Кон барањето за регистрација, превозникот е должен да го приложи возниот ред во најмалку четири примероци, а во колку линијата минува низ повеќе општини уште во толку примероци низ колку општини минува линијата.

Член 13

Доколку се исполнети пропишаните услови за регистрација, органот на управата од член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај го впишува возниот ред во регистарот и за тоа ќе издаде потврда најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за регистрација. Потврдата за регистрација на возниот ред се издава на сите примероци од возниот ред што ги поднесол превозникот кон барањето за регистрација.

Член 14

Секоја измена или дополнување на возниот ред подлежи на регистрација.

Член 15

Бришење на возниот ред од регистарот се врши по барање на превозникот во случаите од член 27 од Законот за превоз во патниот сообраќај односно по барање на надлежната инспекција за патен сообраќај во случаите утврдени во член 28 од Законот за превоз во патниот сообраќај.

Кон барањето за бришење на возниот ред од регистарот превозникот односно надлежната инспекција за патен сообраќај приложуваат докази дека се исполнети условите за бришење на возниот ред од регистарот.

Барањето за бришење на возниот ред од регистарот се поднесува до органот кај кого е извршена регистрацијата.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за регистрација на возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 18/75).

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-108/1
јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
на Републичкиот комитет
за сообраќај и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

70.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членовите 14, 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА дел IV од Критериумите за утврдување деновите на годишен одмор, составен дел на правилниците за работните односи во основните организации на здружениот труд „Контактори“, „Постројки“, „Заварување“, „Сервис“ и Работната заедница, донесени со референдум на 24 јуни 1983 година и во Основната организација „Алатница“ донесен со референдум на 26 ноември 1985 година, сите во состав на Работната организација „Раде Кончар — Апаратна техника“ во Скопје.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на:

— член 20, 21 и 22 од Самсуправната спогодба за заедничките критериуми за единствено утврдување на средствата и учество на работниците во распределбата на делот на личните доходи по основ на ефектите од минатиот труд, донесена од работниците во означените основни организации на здружениот труд, со референдум одржан на 7 декември 1978 година;

— член 65 од правилниците за доделување годишни награди, донесени од Работничкиот совет на Работната организација „Раде Кончар — Апаратна техника“ во Скопје на 9 декември 1985 година и работничките совети во основните организации „Алатница“ на 7 ноември 1985 година; „Контактори“ на 8 ноември 1985 година; „Постројки“ на 7 декември 1985 година; „Заварување“ на 14 ноември 1985 година; „Сервис“ на 13 ноември 1985 година и Работната заедница на 11 ноември 1985 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во означената Работна организација, како и во означените основни организации на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 12/86 од 15 октомври 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените акти означени во точките 1 и 2 на ова решение. Постапката е поведена затоа што во сите оспорени акти е предвидено различно вреднување на работниот стаж стекнат во и вон основната, работната односно сложената организација и тоа при определувањето на личниот доход по основот минат труд, правото на годишни награди на работниците, и деновите на годишниот одмор.

5. Судот на седницата утврди дека во оспорените Правилници за работни односи во Дел IV од Критериумите за утврдување на деновите на годишен одмор како посебен основ за добивање одреден број на денови е предвиден работниот стаж стекнат во Сложената организација на здружениот труд „Раде Кончар“, покрај вкупниот работен стаж за кој исто така можат да се добијат одреден број на денови за годишен одмор.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи пак, и создавајќи доход со општествени средства работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во или вон организацијата на здружениот труд. При тоа, кога основната организација ќе го предвиди работниот стаж како основ за стекнување на определени права од работен однос треба да поаѓа од работниот стаж како израз на личниот придонес на работникот што со својот минат труд го дал во зголему-

вањето на доходот на основната организација и во развивањето на материјалната основа на здружениот труд.

Со оглед на тоа што во оспорените акти при определувањето на деновите за годишен одмор, за силно се вреднува работниот стаж стекнат во основната, работната или сложената организација, Судот утврди дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците при остварување на одредени права од работен однос и дека оспорените одредби од означените акти не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот изразени во член 22 од Уставот на СР Македонија, уставното начело на еднаквост, изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, како и дека се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во оспорената Самоуправна спогодба се утврдени основи и мерила за определување на личниот доход на работниците во основот минат труд, според која се врши вреднување на придонесот на работата по основот минат труд остварен само во основната, работната односно сложената организација „Раде Кончар“.

Исто така, Судот утврди дека во јуни 1986 година работниците во сите работни и основни организации на здружениот труд во означената Сложена организација усвоиле нова Самоуправна спогодба за основите и мерилата за минатиот труд. Притоа, Судот утврди дека со новата Самоуправна спогодба е поставено во согласност со Уставот на СР Македонија, Законот за здружениот труд и Законот за проширена репродукција и минат труд. Имено, Судот утврди дека според оваа Спогодба работниот стаж не е земен како основен и единствен критериум за определување на личниот доход по основот минат труд, туку како основен критериум е предвиден придонесот во работата на секој работник како и вкупниот придонес и резултатите од трудот во основната, работната и сложената организација во целина. Притоа не се исклучува ни работник кој стекнал работен стаж надвор од „Раде Кончар“, туку за него како основа се зема просечниот личен доход по работник од претходната година остварен во основната организација каде е сега вработен и тоа личен доход остварен на работи и работни задачи на кои работникот се распоредува при што тој придонес се цени за вкупниот работен стаж.

Со оглед на тоа што со новата Самоуправна спогодба е извршено усогласување на оспорената Самоуправна спогодба, Судот утврди дека нема причини за натамошно водење на постапката и одлучи да ја запре постапката.

7. Судот, воедно утврди дека оспорените правилници за доделување на годишни награди на работниците во кои како услови за добивање на награди покрај постигнатите резултати во работата е предвидено работниците да имаат и најмалку 3 односно 5 години работен стаж во сложената, работна или основната организација, престанале да важат во ноември 1986 година со донесување на нови правилници во кои како услов за добивање на награди, покрај другите, е предвиден вкупен работен стаж од три години.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека новите правилници се усогласени со Уставот и законот и дека нема причини за натамошно водење на постапката.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 12/86

14 јануари 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

71.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на член 8 од Одлуката за утврдување на условите и начинот на оградување на дворните површини на колективни и индивидуални станбени згради, викенд — куќички и останати површини на подрачјето на општина Тетово, донесена од Собранието на општина Тетово на 27 декември 1982 година („Службен гласник на општина Тетово“ бр. 10/82).

2. На Уставниот суд на Македонија му е поднесена претставка со барање да ја оцени уставноста на член 8 од Одлуката означена во точката 1 од ова решение. Според наводите од претставката, член 8 од Одлуката не е во согласност со член 262 од Уставот на СР Македонија затоа што предвидува Одлуката да има ретроактивно дејство, односно да се применува и на оние видови што се изградени пред 1982 година. Покрај тоа, подносителот на претставката побара Уставниот суд да нареди да се запре извршувањето на поединечните акти донесени врз основа на оспорената Одлука.

3. На седницата Судот утврди дека со означената Одлука се уредуваат условите и начинот на оградувањето на дворните површини на подрачјето на општина Тетово. Во член 3 од Одлуката се предвидени видот и висината на оградите на дворните површини. Во член 8 од Одлуката е предвидено дека затечените огради кои се изградени спротивно на условите предвидени во неа, треба да се усогласат со тие услови во рок од 12 месеци по нејзиното донесување и дека во спротивно, неусогласените одредби ќе бидат ургнати од страна на Секретаријатот за инспекциски работи при Собранието на општина Тетово за сметка на сопствениците.

Понатаму, Судот утврди дека во Основниот урбанистички план на Тетово од 1967 година не е уредено прашањето за видот и висината на оградните ѕидови, а во неколку детални урбанистички планови за одделни станбени заедници во Тетово е предвидена висината на оградните ѕидови како и во оспорената одлука.

4. Според член 185 став 2 точка 19 од Уставот на СР Македонија, меѓу другото, право и должност на општината е да ги уредува односите во просторното планирање и изградбата и уредувањето на населбите.

Според член 262 став 1 од Уставот на СР Македонија, законите, другите прописи и општите акти не можат да имаат повратно дејство. Според став 2 од истиот член, само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Според член 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), планирањето на просторот се врши со донесување на просторни и урбанистички планови и со преземање мерки за нивно спроведување, а според член 34 од истиот Закон просторен односно урбанистички план донесува Собранието на соодветна општествено-политичка заедница.

Оспорената одлука е донесена врз основа на член 36 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78), според кој, доколку не е донесен урбанистички план за одделни населени места, со општ акт општината може да го регулира режимот и условите на градење во населените места. Во член 76 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање од 1985 година, пак, е предвидено постојните планови да се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 3 години.

Од изнесеното произлегува дека општината е овластена да донесува, изменува и дополнува прописи со кои се уредува прашањето на видот и висината на оградните ѕидови на подрачјето на општината во рамките на просторното и урбанистичкото планирање и преземајќи мерки за спроведување на плановите, а во зависност од достигнатиот степен и можностите на општествено економскиот развој.

Освен тоа, затечените оградни ѕидови не се изградени на основа на прописи што важеле во времето на нивното изградување, затоа што такви прописи не биле донесени, а таму каде се донесени детални урбанистички планови кои го уредуваат прашањето на оградните ѕидови, во нив е предвидено нивната висина да не биде поголема од висината утврдена во Одлуката. Во поглед на видот на оградните ѕидови што се изградени пред донесувањето на оспорената

Одлука, исто така со неа не се менуваат затечените состојби, со оглед на тоа што предвидува покрај живи и железни и друг вид огради, сметајќи, пред се, на веќе изградените огради од „друг“ вид и пропишувајќи ја само нивната височина.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не може да се постави прашањето за повратното дејство на оспорената одредба од Одлуката, односно дека член 8 од оспорената Одлука не е во несогласност со член 262 став 1 од Уставот на СР Македонија, заради што одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 247/86

24 декември 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

42.

Врз основа на член 134 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), извршните совети на собранијата на општините во СРМ и Извршниот совет на Собранието на град Скопје, на 19 март 1985 година, го склучуваат следниот

ДОГОВОР

ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА НАЗИВИТЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО ВРШЕЊЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор извршните совети на собранијата на општините во СРМ и Извршниот совет на Собранието на град Скопје, утврдуваат заеднички основно како единствени називи на групи на работи и задачи од ист вид што се вршат во општинските органи на управата, во органите на управата на град Скопје и заедничките органи на управата (во натамошниот текст — општински органи на управата) и условите во поглед на видот и степенот на стручната подготовка потребни за нивното вршење, до колку со закон не е поинаку определено.

Член 2

Групите на работи и задачи од ист вид се вршат во општинските органи на управата и нивните називи се определуваат тргнувајќи од сродноста и поврзаноста на работите и задачите во органот, општите и посебните стручни знаења потребни за нивното вршење, сличностите во текот на нивното извршување и условите под кои тие се вршат.

Член 3

Видовите на работи и задачи што се вршат во општинските органи на управата се:

1. студиско-аналитички,
2. нормативно-правни,
3. управно-надзорни,
4. оперативно-инструкторски,
5. информативно-документациони,
6. стручно-технички,
7. финансиско-материјални,
8. оперативно-технички,
9. административно-технички и
10. помошни работи.

Член 4

Називите на работите и задачите, кои во рамките на ист вид на работа и задачи ги вршат одделни работници во општинските органи на управата, се утврдуваат врз основа на степенот и сложеноста на работите и задачите, во зависност од стручната способност и степенот на одговорноста на работникот за нивното извршување, степенот на самостојноста во работата и другите услови утврдени во општиот акт за ситематизација на работите и задачите во општинските органи на управата.

II. ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ОД ИСТ ВИД И СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ

Член 5

Студиско-аналитичките работи и задачи опфаќаат особено: изработување на студии, анализи, елаборати, планови и програми кои служат како стручна основа за утврдување на политиката во соодветната област, вршење на истражувања и проучување на општествено-економскиот развој, анализирање на појавите од значење за остварување и развој на социјалистичките самоуправни односи, разработка на општествениот систем на информирање и на јавното информирање, изработка на анализи во врска со изготвувањето на општествениот план и на буџетот на општината, општите биланси на средствата на општината, како и изработка на други анализи, елаборати, програми и истражувачко-развојни програми за одделни прашања или групи на прашања од областа на стопанството и општествените дејности, работа и кординирање на работата во врска со унапредувањето на организацијата, функционирањето и методот на работа во една или повеќе области на управата и стручно-аналитичката обработка на други прашања и проблеми од пошироко општествено значење, изработка на единствена методологија за одделни прашања од дејноста на органот на управата, самостојната обработка на материјали за Собранието на општината и извршниот совет на Собранието на општината и за општинските општествени совети и други слични работи и задачи.

Член 6

Нормативно правните работи и задачи опфаќаат особено: утврдување на концепции за уредување на односи со прописите и други општи акти, подготвување на предлози за донесување на нацрти и предлози на прописи и други општи акти, како на општествени договори и самоуправни спогодби, стручна обработка на прашања од значење за уредувањето на односи со прописите и другите општи акти, давање стручни мислења по нацрти и предлози на законите, прописи и други општи акти што ги донесуваат надлежните сојузни и републички органи, давање објаснувања и мислења за примена на законите, другите прописи и општи акти, следење и проучување на појави од интерес за остварувањето на уставноста и законитоста и проучувањето на дејството и последиците на системските решенија утврдени со законите и другите прописи и општи акти, предлагање на соодветни мерки и давање на предлози, давање мислења на прописите и другите општи акти на самоуправни организации и заедници од општ интерес на Општината односно основни за територијата на Општината, давање мислења во поглед на извршувањето на прописите и другите општи акти во соодветната област, обезбедување на методолошко единство на прописите и општите акти и други слични работи и задачи.

Член 7

Управно надзорните работи и задачи опфаќаат особено: вршење непосреден инспекциски надзор над извршувањето на законите и другите прописи и општи акти, како и над општествените договори и самоуправните спогодби во кои учесник е и органот на управата на Општината и кога со тој договор односно спогодба тоа е предвидено, вршење надзор над законитоста на актите и законитоста во работата на органите на самоуправните организации и заедници, решавање во управната и прекршочната постапка и други слични работи и задачи.

Член 8

Оперативно-инструкторските работи опфаќаат особено: организирање, обезбедување и непосредно преземање мерки во врска со заштитата на поредокот утврден со Уставот, вршење оперативно-истражни дејствија и унапредувањето на работите и дејностите во соодветната област на одделни работи и задачи и други слични работи и задачи.

Член 9

Информативно-документационите работи и задачи опфаќаат особено: собирање, средување и обработка на статистички и други податоци од делокругот на органот на управата, обработка на документација која ќе служи за изработка на анализи и елаборати, подготвување на информации врз основа на однапред утврдена методологија, собирање, средување и обработка на архивски материјал и други слични работи и задачи.

Член 10

Стручно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: изработка на програми за стручно-техничка обработка, преведување на писмени текстови и лекторирање, подготвување и обработка на документација по утврдена методологија, обезбедување пренос на информации од посебно значење, работи и задачи на дебатно стенографирање, работи и задачи на протокол за потребите на органите на Општината, работи и задачи на обновување и одржување на премерот и катастарот на земјиштето, катастарот на водоводните и подземните објекти, премер и утврдување на настанатите промени на земјиштето и внесување на утврдените промени во плановите за премер, работи и задачи во врска со собирање и средување на податоците за подготвување на општинскиот буџет, учествување во статистички истражувања во својство на контролор, анкетар и потпишувач и обработка на статистички податоци и други слични работи и задачи.

Член 11

Финансиско-материјалните работи и задачи опфаќаат особено: изработка, следење и извршување на пресметката на средствата за работа на органот и финансискиот план на работната заедница, книговодствено-сметководствени работи, работи и задачи во врска со пресметката и исплатата на личните доходи и други лични примања, обработка на финансиско-материјални документи и ликвидатура, работи на фактурирање, набавка, чување и користење на инвентарот, опремата и потрошниот материјал и други слични работи и задачи.

Член 12

Оперативно-технички работи и задачи опфаќаат особено: работи и задачи во врска со собирање и средување на документи и податоци, управување со поедноставни сметачи, работи на обезбедување на згради на органите на управата, задачи и работи на возачите на превозни средства, работи за одржување на деловните згради, водење на персонално-кадровска и друга евиденција, стенографски и стенодактилографски работи и други слични работи и задачи.

Член 13

Административно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: примање, распоредување и архивирање на поштата и други слични канцелариски работи и задачи, работи и задачи на препишување и умножување на материјали, работи и задачи во врска со воспоставување на внатрешни, надворешни телефонски, телепринтерски радио и други врски, работи и задачи на обезбедување на уредите и други слични работи и задачи.

Член 14

Помошните работи и задачи опфаќаат пакување и испраќање на пошта, надворешна и интерна доставна пошта, работа и задачи на фотокопирни и други апарати, одржување на хигиената, одржување на зелени површини и други слични работи и задачи.

Член 15

Ако во делокругот на општинските органи на управата постојат работи и задачи што не се предвидени со одредбите на овој договор, тие се групираат со акти на систематизација на работите и задачите на општинските органи на управата во зависност од карактерот на групата на работи и задачи утврдени со овој договор и се предвидуваат под соодветни слични работи и задачи.

Член 16

За вршење на работите и задачите во општинските органи на управата, во поглед на видот и степенот на стручната подготовка, согласно со овој договор, потребни се следните услови:

1. за работите и задачите од членовите 5, 6 и 7 — висока стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;
2. за работите и задачите од членовите 8, 9 и 10 — висока или виша стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;
3. за работите и задачите од член 11 — висока или виша стручна подготовка односно виша стручна подготовка односно виша или средна стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;
4. за работите од член 12 — виша односно средна стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;
5. за работите и задачите од член 13 — средна стручна подготовка од соодветна насока;
6. за работите и задачите од член 14 — основно образование.

Со општиот акт за систематизација на работите и задачите на општинските органи на управата, покрај видот и насоките на стручната подготовка и работното искуство, може да се утврдат и други услови за вршење на работите и задачите.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Одредбите на овој договор соодветно се применуваат на стручните и други служби на собранијата на општините и извршните совети на собранијата на општините, општинските судови, општинските општествени правобранители на самоуправањето, општинските јавни обвинителства, општинските јавни правобранителства, општинските судови за прекршоци и општинските затвори.

Член 18

Самоуправните општи акти ќе се усогласат со одредбите од овој договор во рок од шест месеци од денот на потпишувањето на овој договор.

Член 19

Овој договор ќе се применува по потпишувањето на учесниците на договарањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

1. За Извршниот совет на Собранието на град Скопје,
Велимир Вељановски, с. р.
2. За Извршниот совет на Собранието на општината Берово,
Петар Пачемски, с. р.
3. За Извршниот совет на Собранието на општината Битола,
Ѓорѓи Лумбуровски, с. р.
4. За Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод,
Спасе Дамчески, с. р.
5. За Извршниот совет на Собранието на општината Валандово,
Митко Ташев, с. р.
6. За Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија,
Дине Поп Кочев, с. р.
7. За Извршниот совет на Собранието на општината Винаца,
Ѓорѓи Анакиев, с. р.
8. За Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,
Драгутин Јовановски, с. р.
9. За Извршниот совет на Собранието на општината Дебар,
Ештреф Буфи, с. р.
10. За Извршниот совет на Собранието на општината Делчево,
Крум Стоиловски, с. р.
11. За Извршниот совет на Собранието на општината Ресен,
Александар Гештаковски, с. р.
12. За Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар,
Ристо Галовски, с. р.
13. За Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци,
Петре Трајков, с. р.
14. За Извршниот совет на Собранието на општината Кичево,
Костадин Кизов, с. р.
15. За Извршниот совет на Собранието на општината Кочани,
Живко Арсов, с. р.
16. За Извршниот совет на Собранието на општината Кратово,
Блаже Анастасов, с. р.
17. За Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка,
Трајче Давидовски, с. р.
18. За Извршниот совет на Собранието на општината Крушево,
м-р инж. **Лазо Динески**, с. р.
19. За Извршниот совет на Собранието на општината Куманово,
Виолета Ѓорѓиевска, с. р.
20. За Извршниот совет на Собранието на општината Неготино,
Мишко Мишев, с. р.
21. За Извршниот совет на Собранието на општината Охрид,
Никола Рилковски, с. р.
22. За Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп,
Борис Ристески, с. р.
23. За Извршниот совет на Собранието на општината Пробиштип,
Дојчин Наумов, с. р.
24. За Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш,
Ленче Гавритова, с. р.
25. За Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе,
Петре Димев, с. р.
26. За Извршниот совет на Собранието на општината Струга,
Стефан Кукунешовски, с. р.
27. За Извршниот совет на Собранието на општината Струмица,
Алекса Стоилов, с. р.
28. За Извршниот совет на Собранието на општината Тетово,
Велко Пауновски, с. р.
29. За Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес,
Милан Николов, с. р.
30. За Извршниот совет на Собранието на општината Штип,
Душко Радев, с. р.
31. За Извршниот совет на Собранието на општината Центар,
Ленче Стрезова, с. р.
32. За Извршниот совет на Собранието на општината Кисела Вода,
Петар Наумовски, с. р.
33. За Извршниот совет на Собранието на општината Карпош,
Милорад Кратовалиев, с. р.
34. За Извршниот совет на Собранието на општината Чаир,
Видосав Доневски, с. р.
35. За Извршниот совет на Собранието на општината Гази Баба,
Стојан Стојановски, с. р.

43.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје, собранијата на општините, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на Синдикатите на Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија, Здружената самоуправни интересна заедница на станувањето на град Скопје, и самоуправните интересни заедници на станувањето на општините, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА ПРОГРАМСКОТО УТВРДУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА И НЕЈЗИНОТО ДИФЕРЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ

Член 1

Во насловот на Општествениот договор за основите на програмското утврдување на станарината и нејзиното диференцирано субвенционирање („Служ-

бен весник на СРМ“ број 26/80), по зборот „субвенционирање“ се додаваат зборовите: „и мерилата на рационално користење на станбен простор“.

Член 2

Во член 1 став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и плаќање на зголемена станарина за дел од станот утврден над максимумот согласно мерилата за рационално користење на станот“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Како основно мерило за рационално користење на стан, учесниците на Општествениот договор го утврдуваат станот, кој не изнесува повеќе од 20 m² по член на семејно домаќинство.

Како стан што одговара на потребите на едночлено домаќинство ќе се смета станот чија големина изнесува до 32 m², за двочлено до 50 m², за трочлено до 60 m², за четворчлено до 80 m² и за секој нареден член на семејството по 20m².

За дел од станот кој не се користи во согласност со мерилата за рационално користење на станот односно за утврдување на вишок на станбен простор се плаќа зголемена станарина која не може да биде поголема од 2% од ревалоризираната градежна вредност на станот во претходната година.

Првото зголемување на станарината ќе се утврди по донесувањето на општите акти за спроведување на овој општествен договор.

Член 4

Во членот 5 во ставот 1 и ставот 2 бројот „1985“ се заменува со бројот „1987“.

Член 5

Собранијата на општините со собранијата на самоуправните интересни заедници на станувањето, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки во рок од три месеци од денот на потпишувањето на овој општествен договор да се донесат програми за утврдување на станарината посебно по години, така што годишниот износ на станарината во 1987 година да го достигне нивото од 2% од ревалоризираната градежна вредност на станот во претходната година.

Член 6

Овој општествен договор влегува во сила откако ќе го потпишат овластените претставници на учесниците, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

* * *

Овластените потписници на учесниците на Општествениот договор на ден 10 март 1986 година, во Скопје го потпишаа овој општествен договор.

Потписници:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Љубомир Тасевски, с. р.
2. За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
(потпис нечиток)
3. За Републичката конференција на ССРМ
инж. **Томислав Папеш**, с. р.
4. За Заедницата на општините и градовите на Македонија,
Костадин Стамболиев, с. р.
5. За Собранието на општината Берово,
Петар Пачемски, с. р.
6. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Берово,
Јован Чичаковски, с. р.
7. За Собранието на општината Битола,
Драги Налевски, с. р.
8. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Битола,
Никола Десановски, с. р.
9. За Собранието на општината Македонски Брод,
Боривоје Мицковски, с. р.
10. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Македонски Брод,
Драган Столески, с. р.
11. За Собранието на општината Валандово,
Митко Ташев, с. р.
12. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Валандово,
Владимир Павловски, с. р.
13. За Собранието на општината Винаца,
Драги Серафимов, с. р.
14. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Винаца,
Душко Ангелов, с. р.
15. За Собранието на општината Гевгелија,
Костадин Поп-Кочов, с. р.
16. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гевгелија,
Тодор Југов, с. р.
17. За Собранието на општината Гостивар,
Неим Селмани, с. р.
18. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гостивар,
Деспот Алексовски, с. р.
19. За Собранието на општината Дебар,
Петко Јовчевски, с. р.
20. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Дебар,
Трпе Алексоски, с. р.
21. За Собранието на општината Делчево,
Димитар Мавродиев, с. р.
22. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Делчево,
Александар Коцев, с. р.
23. За Собранието на општината Демир Хисар,
Божин Талевски, с. р.
24. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Демир Хисар,
Веле Велевски, с. р.
25. За Собранието на општината Кавардари,
Галаб Галапчев, с. р.

26. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кавадарци,
Илија Мукаетов, с. р.
27. За Собранието на општината Кичево
Дане Симјаноски, с. р.
28. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кичево,
Стаменко Алампиоски, с. р.
29. За Собранието на општината Кочани,
Ангел Атанасов, с. р.
30. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кочани,
Тодор Манев, с. р.
31. За Собранието на општината Кратово,
Павле Лазаревски, с. р.
32. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кратово,
Владо Захариевски, с. р.
33. За Собранието на општината Крива Паланка,
Владимир Груевски, с. р.
34. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крива Паланка,
Влајко Бојковски, с. р.
35. За Собранието на општината Крушево,
Тодор Степановски, с. р.
36. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крушево,
Горан Стојчевски, с. р.
37. За Собранието на општината Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
38. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Неготино,
Петар Паунов, с. р.
39. За Собранието на општината Куманово,
Момчило Димковски, с. р.
40. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Куманово,
Драги Јаневиќ, с. р.
41. За Собранието на општината Охрид,
Ристе Котели, с. р.
42. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Охрид,
Ристески Боро, с. р.
43. За Собранието на општината Прилеп,
д-р Трајче Лазаревски, с. р.
44. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Прилеп,
Трајче Чкатроски, с. р.
45. За Собранието на општината Пробиштип,
Илија Николовски, с. р.
46. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Пробиштип,
Крум Давчев, с. р.
47. За Собранието на општината Радовиш,
Ленче Гавритова, с. р.
48. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Радовиш,
Данчо Димов, с. р.
49. За Собранието на општината Ресен,
Васка Андреевска, с. р.
50. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Ресен,
Тодор Јанчевски, с. р.
51. За Собранието на град Скопје,
(потпис нечиток)
52. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје,
Борис Шумковски, с. р.
53. За Собранието на општината Карпош,
Васил Василевски, с. р.
54. За Собранието на општината Гази Баба,
Мартин Рафајловски, с. р.
55. За Собранието на општината Кисела Вода,
Александар Десков, с. р.
56. За Собранието на општината Чаир,
Атанас Мурџев, с. р.
57. За Собранието на општината Центар,
Драшко Лафчиски, с. р.
58. За Собранието на општината Струга,
Перо Гоџо, с. р.
59. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струга,
Бранко Даскалоски, с. р.
60. За Собранието на општината Свети Николе,
Јосиф Тосевски, с. р.
61. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Свети Николе,
Тоде Петровски, с. р.
62. За Собранието на општината Струмица,
Димитар Гошев, с. р.
63. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струмица,
Никола Устапетров, с. р.

64. За Собранието на општината Тетово,
Боривоје Богдановски, с. р.
65. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Тетово,
Тихомир Деловски, с. р.
66. За Собранието на општината Титов Велес,
Љубенчо Паунов, с. р.

67. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Титов Велес,
Алексо Амбарков, с. р.
68. За Собранието на општината Штип,
Славчо Митевски, с. р.
69. За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Штип,
Трајко Попов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

44.

Врз основа на член 28-а и 28-б од Законот за електростопанство („Службен весник на СРМ“ број 10/78, 42/82 и 29/83) и мерките и активностите за намалување на инфлацијата и остварување на консолидација утврдени во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986—1990 во 1987 година, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на V-та седница одржана на 29 јануари 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Член 1

Во Одлуката за утврдување висината на придонесот за електростопанство ССИЗЕМ бр. 215/IX/7 од 24. IX. 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83, 4/86), член 4 се менува и гласи:

„Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 1,4⁰/о“.

Член 2

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

ССИЗЕМ бр. 25/V/2
29 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
дипл. ел. инж. **Влатко Гаврилов**, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

45.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 32 од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на седницата одржана на 15 јануари 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1987 година се утврдува на 0,35⁰/о, освен за:

— организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита во висина од 0,175⁰/о;

— организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејности и заштита на културните блага и организациите од областа на сценско-музичките дејности во висина од 0,245⁰/о; и

— работниците вработени на привремена работа во странство 5⁰/о.

Член 2

Придонесот за вработување го уплатуваат работниците и работодавците — членови на СИЗ-от за вработување на град Скопје.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавците, личниот доход од работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход — бруто личен доход; и

— за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15⁰/о од вкупниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство, уплатуваат придонес за вработување, според основницата што ја утврдува Републичката заедница за вработување.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноци на граѓаните.

Облогот за наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општините.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 02-8763/8-1
15 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
Миле Димковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

46.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и Самоуправната интересна заедница на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 38/84), член 37 од Статутот на СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот во областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје и Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републиката СИЗ на физичката култура, Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје на седницата одржана на 28 јануари 1987 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните приходи од работен однос заради обезбедување средства во СИЗ на физичката култура на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на физичката култура на град Скопје ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот од стопанство 0,14⁰/о;
- од личен доход од работен однос 0,30⁰/о;
- од личен доход од земјоделска дејност 0,075⁰/о;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 0,50⁰/о.

Член 3

Од утврдената стапка со член 2 алинеја 1 се издвојуваат како наменски средства во висина од 0,04⁰/о за развој и унапредување на врвниот спорт.

Наменските средства се издвојуваат на посебна потсметка на СИЗ на физичката културна на град Скопје.

Овие средства со посебна одлука ќе ги распределува Извршниот одбор на Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје.

Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2, СИЗ на физичката култура на град Скопје во Републиката СИЗ на физичката култура ќе здружува:

- од доходот од стопанството 16,14⁰/о
- од личен доход од работен однос 16,00⁰/о.

Вкупниот износ што ќе се здружува во Републиката СИЗ на физичката култура од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 85.019.070 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-43/1

27 јануари 1987 година
СкопјеПретседател,
Предраг Спасовски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

47.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1987 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар на V-та седница одржана на 20 јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА НА ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните приходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходи на СИЗ на културата на општината Центар ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 1,00⁰/о;
- од личен доход од работен однос 1,40⁰/о;
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35⁰/о;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50⁰/о.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 1.671.000.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Центар во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

- 95,5⁰/о од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 1.037.000.000 динари;
- 95,44⁰/о од остварените приходи од личен доход од работен однос или 541.640.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 1.578.640.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот и пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-3/1

20 јануари 1987 година
СкопјеПретседател,
Мухамет Шерифи, с. р.

48.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1987 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, на V-та седница одржана на 28 јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 1,00%/;
- од личен доход од работен однос 1,40%/;
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%/;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%/.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 748.720.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Гази Баба во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

- 92,78% од остварените приходи од доходот на ОЗТ,
- 93,62% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 80.325.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 690.325.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-3/1
28 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
Јованчо Царлиев, с. р.

49.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1987 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода, на V-та седница, одржана на 22 јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода и за здружување на средствата во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 1,00%/;
- од личен доход од работен однос 1,40%/;
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%/;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%/.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 589.570.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

- 92,88% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 493.000.000 динари; и
- 75,32% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 38.415.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 531.415.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доходот на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-3/1
22 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
Томо Чалоски, с. р.

50.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1987 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на Општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, на својата V-та седница одржана на 28 јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправните интересни заедници на културата на општината Чаир и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општина Чаир ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот на ОЗТ	1,00 ⁰ /о;
— од личен доход од работен однос	1,40 ⁰ /о;
— од личен доход од земјоделска дејност	0,35 ⁰ /о;
— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност	2,50 ⁰ /о.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 155.911.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општина Чаир во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 65,65% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 73.000.000 динари, и

— 64,53% од остварените приходи од личен доход од работен однос, или 25.567.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на придонесите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 98.567.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување на плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-3/1
28 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
(потпис нечиток)

51.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање и заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1987 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, на V-та седница одржана на 21 јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Карпош ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот на ОЗТ	1,00 ⁰ /о;
— од личен доход од работен однос	1,40 ⁰ /о;
— од личен доход од земјоделска дејност	0,35 ⁰ /о;
— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност	2,50 ⁰ /о.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Карпош ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 538.580.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Карпош во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 92,83% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 316.000.000 динари, и

— 78,30% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 149.474.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 465.474.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доходот на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-3/1
21 јануари 1987 година
Скопје

Претседател,
Билјана Ангеловска, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 793 од 15. VII, 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1499-6-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на привремените мерки на Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје, Ц. О., Основна заедница за деловен простор, со целосна одговорност — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 138, со следните податоци: Се запиша престанокот на привремената мерка на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост на Основната заедница за деловен простор, Ц. О. — Скопје, во составот на Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје, Ц. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 791/86. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1037 од 4. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1290-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската занаетчиска задруга „Монтер“, Р. О. — Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 127, со следните податоци:

Досегашниот в. д. директор Јевремовиќ Божидар се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1037/86. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 969 од 24. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1844-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето кон здружување, заради усогласување со членот 100 од Законот на Занаетчиската производна задруга „Стаклопласт“, Р. О. — Скопје, со следните податоци: пристапување кон здружување во Задругата на следните занаетчии: Јаковлевски Драган од Скопје, ул. „Нобелова“ бр. 19-б, Симеонов Кирил од Скопје, ул. „Киро Фетак“ бр. 100, Наумовски Зоран од Скопје, ул. „Д. Туцовиќ“ бр. 24, Гурчиновски Страшо од Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 96 и Александар Михајловски од Скопје, ул. „Финска“ бр. 20.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 969/86. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 993 од 24. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1588-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јован Јованов, претседател, а се запишува новиот застапник Милан Тосев, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 993/86. (422)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1026 од 23. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гостивар, ул. „Мајор Чедо Филиповски“ бр. 19, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Надица Велчкоска, претседател, без ограничување, а се запишува новиот застапник Наум Наумовски, претседател без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1026/86. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1021 од 28. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-791-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „25 Мај“, Ц. О. — с. Неготино, Гостиварско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милаим Зулфиќари, директор, а се запишува новиот застапник Енвер Билали, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1021/86. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1025 од 22. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1712-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Земко“, с. Гавато — Гевгелија, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

070221 — трговија на големо со текстил и конфекција,

070223 — трговија на големо со метална и електротехничка стока,

070224 — трговија на големо со градежен, санитарен и инсталационен материјал,

070225 — трговија на големо со хемиски производи, бои и лакови,

070226 — трговија на големо со хартија, канцелариски материјал и прибор,

070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци,

070112 — трговија на мало со зеленчук, овошје и преработки,

070124 — трговија на мало со огрев и градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1025/86. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1094 од 27. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-705-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Кирил и Методиј“, Ц. О. — Гевгелија ул. „Панде Дуганов“ бр. 20 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димов Димче, директор а се запишува новиот застапник Петкова Лилјана, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1094/86. (443)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 565 од 23. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-13617-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија — Основна заедница — Демир Хисар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Кирил Крстев, секретар, а се запишува новиот застапник Борис Граматковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 565/86. (445)

СОДРЖИНА

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 62. Закон за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за намирување на обврската на СР Македонија за покривање на курсните разлики — — — | 57 |
| 63. Закон за изменување и дополнување на Законот за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд — — — | 57 |
| 64. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — — | 58 |
| 65. Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување — — — | 58 |
| 66. Уредба за вооружувањето и опремата на милицијата — — — — — | 59 |
| 67. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1987 година — — — — — | 59 |

68. Програма за утврдување на градежни објекти наменети за нестопански и непроизводствени дејности кои можат да продолжат или да започнат да се градат во 1987 година и вкупниот износ на средствата што може да се користат за таа намена — — — — —
69. Правилник за условите, начинот и постапката на усогласувањето и регистрацијата на возните редови — — — — —
70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 12/86 од 14 јануари 1987 година — — — — —
71. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 247/86 од 24 декември 1986 година — — — — —

Општествени договори и самоуправни спогодби

42. Договор за номенклатурата на називите на работите и задачите во општинските органи на управата и условите за нивно вршење — — — — —
43. Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за основите на програмското утврдување на стана-рината и нејзиното диференцирано субвенционирање — — — — —

Општи акти на самоуправните интересни заедници

44. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на придонесот за електростопанство — — — — —
45. Одлука за утврдување на придонесот за врлогување на подрачјето на град Скопје за 1987 година — — — — —
46. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на град Скопје и за здружување средства во Републиката СИЗ на физичката култура за 1987 година — — — — —
47. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средствата на ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1987 година — — — — —
48. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1987 година — — — — —
49. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување на средствата на ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1987 година — — — — —
50. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување на средствата во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1987 година — — — — —
51. Одлука за здружување на средствата од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1987 година — — — — —

60. Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ — Суводол — Битола

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

61. за подобност и отстапување на ископ на инвестициона раскривка за изградба на рудникот „Суводол“ II фаза.
63. I. Предмет на понудата е ископ, утовар, транспорт и одлагање со планирање на депонија, на трета категорија земја до 15 м длабочина.
64. 1. Вкупно количината на инвестициона раскривка изнесува 5.170.000 m³ цм.
65. II. Услови:
Ископот ќе се отстапи на поволни и подобни понудувачи.
66. III. Место:
Ископот ќе се врши во рудникот „Суводол“, Суводол — Битола.
- IV. Цена:
Понудата треба да содржи единечна цена по m³ цм. за следниве транспортни растојанија:
68. — на растојание до 500 m³
— на растојание од 501 m³ — 750 m³
— на растојание од 751 m³ — 1000 m³
— на растојание од 1001 m³ — 2000 m³
— на растојание од 2001 m³ — 2500 m³
— на растојание од 2501 m³ — 3000 m³
— на растојание од 3001 m³ — 3500 m³
— на растојание од 3501 m³ — 4000 m³
— на растојание од 4001 m³ — 4501 m³
— на растојание од 4501 m³ — 5000 m³
— на растојание од 5001 m³ — 5500 m³
— на растојание од 5501 m³ — 6000 m³
71. V. Рокови:
Рокот на завршување на овој обем на работа е (шест) месеци, сметајќи од 1. IV. 1987 година, заклучно со 30. IX. 1987 година.
72. Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуда е 15 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.
72. Пријавата за подобност треба да содржи:
— назив и точна адреса;
— доказ за регистрација;
— референтна листа за изведени слични објекти;
— извод од завршна сметка за 1986 година;
— расположливи сопствени капацитети на работна снага и механизација, како и месечна динамика на ископ;
— начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;
— начин на пресметка на измена на цена (близу на скала со опис);
— калкулација на чинење на ангажираната механизација од час ефективна работа;
— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот во техничката документација за ископ на инвестиционата раскривка.
73. Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот за комисијата во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“ со назнака за инв. раскривка. Отворањето на пријавите и понудите ќе се изврши комисијата по петтиот ден од истекот на конкурсот, во просториите на инвеститорот, за што понудувачите дополнително ќе бидат известени.
74. Ископот на инвестиционата раскривка ќе биде отстапен на поволни и подобни понудувачи.
74. Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 15 дена од завршувањето на конкурсот, а во рок од 10 дена по извршената подобност ќе се изврши избор на најповолни понудувачи.